

Мимоза Серафимова

Звање: Доцент

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени		
	Конкретна активност: Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) <u>Democracy, demography and economic growth: Empirical investigation of association between those three.</u> Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X		4
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) <u>The Importance of Hunting and Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of Macedonia.</u> Journal of Earth Science and Engineering. pp. 121-125. ISSN 2159-581X Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) <u>The Sports-Recreational Animation as a Factor for Tourism Development.</u> Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (1). ISSN 2328-2169		6
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност Serafimova, Mimoza and Bardarova, Snezana (2014) <u>The need of recognition and validation of the organizational entrepreneurship act of the employees in the organizations.</u> In: First International Scientific Conference – Center for legal and political research, 2014, Stip, Republic of Macedonia.		2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител		Поени

	и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		
	Конкретна активност Серафимова, М. Стојческа-Ѓоргиоска, М. (2014) „Планирање на кариерата“, Трет меѓународен симпозиум, Бизнес академија Смилевски, 25.05.2014 год. БАС – Скопје		1
	Serafimova, Mimoza (2014) Странските инвеститори со „Бела книга“ за бизнис-климата во Македонија . Deutsche Welle.		1
	Serafimova, Mimoza (2014) Дали во Македонија се воведува економски неоколонијализам? Deutsche Welle.		1
13.	Издадена монографија, речник или научна книга		Поени
	на македонски јазик – 10 (десет) поени и		
	на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) поени.		
	Конкретна активност Серафимова, Мимоза (2014) Претприемништво, менаџмент и комуникација . „2-ри Август“ Штип. ISBN ISBN 978-608-4662-16-7		10
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност Serafimova, Mimoza and Dزامtoska-Zdravkovska, Suzana (2014) Култура на изразување и комуникација во претприемништвото - скрипта . ISBN 978-608-244-143-6.		2
		Вкупно поени	26